



ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ПОМЛАД ЕКОНОМСКИ АНАЛИТИЧАР

Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” – Скопје е посветен на вработување и соработка со високо-мотивирани, амбициозни и талентирани економисти и професионалци кои се способни да размислуваат креативно за решавање на економските проблеми.

Предвидени задачи (опис на работата) за огласеното работно место

1. Истражување и анализа

- Прибирање податоци преку теренски интервјуа и фокус групи
- Прибирање и средување податоци од секундарни извори
- Описна анализа на податоци (графикони, табели, крос-табулации)
- Следење на економските трендови во земјата и регионот
- Учество во подготовка на редовните публикации на Институтот
- Пишување анализи и извештаи

2. Теренска работа

- Средби со засегнати страни (собирање податоци, менторирање, средби)
- Вклучување во консултативни процеси

3. Комуникација

- Придонес во креативни решенија за визуелизација на податоци, информации, наоди и резултати од аналитичко-истражувачката работа
- Учество во организација на настаните од ФТ
- Активно учество на настани што ги организираат партнерите, донаторите и носителите на политиките.

Потребни квалификации и вештини

- Завршени додипломски и магистерски студии по економија, финансиски менаџмент, меѓународна економија и финансии, статистичка анализа, или сродна област
- Предиспозиции за секојдневна работа со податоци
- Познавање англиски јазик и напредна компјутерска писменост
- Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето
- Способност за јасно и концизно изразување при пишување, и способност за синтеза

- Способност за контекстуализација (гледање на големата слика), со истовремена способност за длабинска анализа
- Способност за справување со повеќе разновидни задачи истовремено
- Комуникативност и претставителност
- Навременост и строго почитување рокови

За предност ќе се смета:

- Работно искуство во економско истражување
- Пракса во странска истражувачка институција

Плата

Според квалификациите и способностите.

Доставување документи

Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една страна, задолжително), да се достават по електронски пат на konkurs@financethink.mk најдоцна до 15 ноември 2018.

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на интервју.

Позицијата предвидува иницијална пробна работа во форма на ограничен договор со 20-часовно работно време, кој се очекува да премине во стандарден договор со полно работно време откако кандидатот ќе ги покаже своите способности.